



СЛУЖБА

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ОРЕД

236
h 51

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскохрватски, словенечки и македонски јазик — Огласи според тарифата — Жиро-сметка кај Службата на општественото книговодство за претплата, посебна издања и огласи 688-3-291-2

Четврток, 6 ноември 1969

БЕЛГРАД

БРОЈ 47

ГОД. XXV

Цена на овој број: 1 динар.
Претплата за 1969 година: излегува 60 — динари — Редакција: Улица Јована Растиса бр. 1. Поштенски факс 220 —
Телефони: централа 50-931, 50-932, 50-933 и 50-934; Служба за претплата 51-732.
Продавна служба 51-671.

554.

Врз основа на точката 4 од Одлуката за посебниот Основен контен план и посебните образци на билансот за банките („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/69 и 39/69), сојузниот секретар за финансии пропишува

УПАТСТВО

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА УПАТСТВОТО ЗА СОДРЖИНАТА НА ОДДЕЛНИТЕ КОНТА ВО ОСНОВНИОТ КОНТЕН ПЛАН ЗА БАНКИТЕ

1. Во Упатството за содржината на одделните контака во Основниот контен план за банките („Службен лист на СФРЈ“, бр. 19/69) по точката 55 се додава нова точка 55а, која гласи:

„55а. На контата од групата 68 — Работи по средствата на федерацијата за инвестиции во стопанството по основ на извршувањето на обврските создадени со сојузен пропис, се водат работите за сметка на федерацијата, по средствата што се формирани според чл. 175а до 175ж од Законот за банките и кредитните работи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/65, 29/65, 4/66, 26/66, 1/67, 17/67, 54/67, 26/68, 50/68, 13/69 и 42/69), и тоа: средствата на жиро-сметката, средствата издвоени на посебна сметка, кредитите дадени на стопански и други организации, општествено-политички заедници, општествени фондови и банки, и финансирањето на инвестиции без обврска за враќање.

Контата на групата 68 не влегуваат во завршната сметка на деловните банки.

На контото 680 — Жиро-сметка на федерацијата за инвестиции во стопанството по основ на извршувањето на обврските создадени со сојузен пропис, се води целокупното готовинско и безготовинско (вирманско) работење со тие средства по основ на уплати, исплати и дознаки.

На контото 681 — Издвоени средства од средствата на федерацијата за инвестиции во стопанството по основ на извршувањето на обврските создадени со сојузен пропис, се водат исплатите на изведувачите на работите за инвестициите, што од средствата на федерацијата за инвестиции во стопанството се финансираат без обврска за враќање.

2. Во точката 66 по ставот 5 се додаваат два нови става, кои гласат:

„На контото 682 — Кредити на стопанските и други организации од средствата на федерацијата за инвестиции во стопанството по основ на извршувањето на обврските создадени со сојузен пропис, се водат искористените износи на кредитите одобрени од тие средства на непосредните корисници.

На контото 684 — Кредити на банките за кредитирање инвестиции и други вложувања од средствата на федерацијата за инвестиции во стопанството по основ на извршувањето на обврските создадени со сојузен пропис, банката што ги врши работите за сметка на федерацијата по средствата за инвестиции во стопанството ги книжи кредитите дадени од тие средства на други банки заради кредитирање на крајните корисници, потоа орочените депозити, влоговите во кредитниот фонд на банките и средствата вложени во хартии од вредност и сл.

На контото 685 — Пласмани на средствата на федерацијата за инвестиции во стопанството по основ на извршувањето на обврските создадени со сојузен пропис преку други банки, банката што ги врши работите за сметка на федерацијата по средствата за инвестиции во стопанството ги книжи побарувањата од други банки за дадените им средства на федерацијата заради кредитирање на крајните корисници.

На контото 686 — Побарувања во спор и сомнителни побарувања по кредитите од средствата на федерацијата за инвестиции во стопанството по основ на извршувањето на обврските создадени со сојузен пропис, се водат побарувањата по кредитите дадени од средствата на федерацијата за инвестиции во стопанството што во поглед на наплатата станале сомнителни и побарувањата по кои се води судска постапка. Во овие случаи таквиот кредит се пренесува на ова konto од контото на кое е воден дотогаш.

На контото 688 — Курсни разлики по странски заеми за извршување на обврските на федерацијата создадени до 31 декември 1965 година, се водат курсните разлики настанати при пресметувањето на странските заеми за извршувањето на обврските на федерацијата создадени до 31 декември 1965 година, а кои паѓаат на товар на средствата на федерацијата за инвестиции во стопанството.

На контото 689 — Финансирање инвестиции без обврска за враќање од средствата на федерацијата за инвестиции во стопанството по основ на извршувањето на обврските создадени со сојузен пропис, се книжат исплатите на изведувачите на работите за инвестициите, што од средствата на федерацијата за инвестиции во стопанството се финансираат без обврска за враќање.

2. Во точката 66 по ставот 5 се додаваат два нови става, кои гласат:

„На контото 798 — Извори на средствата на федерацијата за инвестиции во стопанството по основ на извршувањето на обврските создадени со сојузен пропис, се водат изворите на средствата на федерацијата за инвестиции во стопанството според Законот за дополнења на Законот за банките и кредитните работи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/69). Средствата, пласманите и другите вложувања од овие средства се водат на контата од групата 68 — Работи за сметка на федерацијата по средствата за инвестиции во стопанството по основ на извршувањето на обврските создадени со сојузен пропис. Ова konto не прави билансна позиција во завршната сметка на деловната банка.

На контото 799 — Приходи и расходи на средствата на федерацијата за инвестиции во стопанството по основ на извршувањето на обврските создадени со сојузен пропис, банките што ги водат средствата на федерацијата за инвестиции во стопанството (камата по дадени кредити, по орочени средства, по средства внесени во кредитниот фонд на банките и други приходи) ги книжат настанатите приходи и извршените расходи (камата по користените кредити, надоместоти дадени за банкарски услуги, отпис на ненаплатени побарувања по кредитите и други расходи) и распределбата

на остварените приходи по завршната сметка. Ова konto не прави билансна позиција во завршната сметка на деловната банка."

3. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 1-13871/1

28 октомври 1969 година
Белград

Сојузен секретар
за финансии,

Јанко Смоле, с. р.

555.

Врз основа на членот 175е став 3 од Законот за банките и кредитните работи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/65, 29/65, 4/66, 26/66, 1/67, 17/67, 54/67, 26/68, 50/68, 13/69 и 42/69), сојузниот секретар за финансии пропишува

УПАТСТВО

ЗА СОСТАВУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА СРЕДСТВАТА НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА ИНВЕСТИЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО ПО ОСНОВ НА ИЗВРШУВАЊЕТО НА ОБВРСКИТЕ СОЗДАДЕНИ СО СОЈУЗЕН ПРОПИС

1. Општи одредби

1. Банките што врз основа на договор работат со средствата на федерацијата за инвестиции во стопанството и ја водат книговодствената евиденција за тие средства, на крајот на годината составуваат посебна завршна сметка на средствата на федерацијата за инвестиции во стопанството по основ на извршувањето на обврските создадени со сојузен пропис со состојбата на 31 декември тековната година — на обрасците Биланс на состојбата на средствата на федерацијата за инвестиции во стопанството по основ на извршувањето на обврските создадени со сојузен пропис и Расходи и приходи на средствата на федерацијата за инвестиции во стопанството по основ на извршувањето на обврските создадени со сојузен пропис, што се пропишани со Одлуката за посебниот основен контен план и посебните обрасци на билансот за банките („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/69 и 39/69).

2. При пополнувањето на обрасците од точката 1 на ова упатство, банките во поглед на содржината на одделните позиции на билансот ќе се придржуваат кон содржината на одделните konta наведени во колоната 2 на тие обрасци, пропишани со Упатството за содржината на одделните konta во Основниот контен план за банките („Службен лист на СФРЈ“, бр. 19/69 и 47/69) и со ова упатство.

3. Во обрасците од точката 1 на ова упатство паричните вредности се искажуваат во полни износи (динари со пари).

4. Банките што работат со средствата на федерацијата за инвестиции во стопанството по основ на извршувањето на обврските создадени со сојузен пропис и што ја водат книговодствената евиденција за тие средства, му доставуваат на Сојузниот секретаријат за финансии пополнети обрасци Биланс на состојбата на средствата на федерацијата за инвестиции во стопанството по основ на извршувањето на обврските создадени со сојузен пропис и Расходи и приходи на средствата на федерацијата за инвестиции во стопанството по основ на извршувањето на обврските создадени со сојузен пропис, во по два примероци, до крајот на месец март наредната година за претходната година.

II. Содржина на одделните позиции во Билансот на состојбата на средствата на федерацијата за инвестиции во стопанството по основ на извршувањето на обврските создадени со сојузен пропис

5. Образецот Биланс на состојбата се составува врз основа на посебните книговодствени податоци на банката, што работи со средствата на федерацијата за инвестиции во стопанството по основ на извршувањето на обврските создадени со сојузен пропис и ја води книговодствената евиденција за тие средства.

6. Во образецот Биланс на состојбата под ред. бр. 1 до 18 се внесуваат податоците од соодветните konta означени во колоната 2 на тој образец односно од соодветните аналитички konta на основните konta, што, врз основа на точката 3 став 2 од Одлуката за посебниот основен контен план и посебните обрасци на билансот за банките, ги пропишала Народната банка на Југославија, според состојбите искажани на одделните konta на крајот на годината, и тоа на тој начин што во колоната 4 се внесуваат податоците од завршната сметка на претходната година а во колоната 5 податоците за тековната година.

III. Содржина на одделните позиции во Расходите и приходите на средствата на федерацијата за инвестиции во стопанството по основ на извршувањето на обврските создадени со сојузен пропис

7. Образецот Расходи и приходи се составува врз основа на посебните книговодствени состојби на банката што работи со средствата на федерацијата за инвестиции во стопанството по основ на извршувањето на обврските создадени со сојузен пропис и ја води книговодствената евиденција за тие средства.

8. Во колоната 4 под ред. бр. 1 до 6 и ред. бр. 8 до 12 на образецот Расходи и приходи, се внесуваат податоците од завршната сметка за претходната година, а во колоната 5 податоците од соодветните аналитички konta назначени во колоната 2 на тој образец за тековната година.

9. Во колоната 4 под ред. бр. 7 на образецот Расходи и приходи, се внесуваат податоците од завршната сметка за претходната година, а во колоната 5 вишокот на приходите за тековната година со кој се зголемуваат средствата на федерацијата за извршување на законските обврски на федерацијата за инвестиции во стопанството создадени до 31 декември 1965 година.

IV. Преодна и завршна одредба

10. При составувањето на завршната сметка на средствата на федерацијата за инвестиции во стопанството по основ на извршувањето на обврските создадени со сојузен пропис за 1969 година, во колоната 4 на образецот Биланс на состојбата се внесуваат податоците според почетната состојба на 1 јануари 1969 година, што е утврдена на 31 декември 1968 година при издвојувањето на средствата на федерацијата за инвестиции во стопанството по основ на извршувањето на обврските создадени со сојузен пропис од средствата на федерацијата.

11. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 1-13998/1

28 октомври 1969 година
Белград

Сојузен секретар
за финансии,
Јанко Смоле, с. р.

556.

Врз основа на членот 165 од Основниот закон за финансирање на општествено-политичките заедници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 31/64, 28/66, 1/67, 54/67 и 30/68), сојузниот секретар за финансии пропишува

УПАТСТВО

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УПАТСТВОТО ЗА НАЧИНОТ НА ИСКАЖУВАЊЕТО НА ПРИХОДИТЕ И ЗА НИВНОТО РАСПОРЕДУВАЊЕ ВО БУЏЕТОТ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКАТА ЗАЕДНИЦА

1. Во Упатството за начинот на искажувањето на приходите и за нивното распоредување во буџетот на општествено-политичката заедница („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/67 и 47/68) во точката 7 во шемата приходи во билансот на буџетот во формата на приходи: „21 Данок на промет“ потформата на приходи: „214 — додатен данок на промет на стоки на мало“ се брише, а досегашните потформи на приходи: „215 и 216“ стануваат потформи на приходи: „214 и 215“.

2. Во точката 8 став 2 одредбата под 3 се менува и гласи:

„3) во билансот на буџетот се искажуваат и сите други приходи што според Основниот закон или посебни сојузни закони претставуваат приход на општествено-политичката заедница без оглед што тие приходи врз основа на односните закони, одлуки на општинското собрание или одредби на нормативниот дел на буџетот се користат само за определени цели.“.

Во ставот 3 на крајот се додаваат записка и зборовите: „со тоа што во општиот распоред на приходите во билансот на буџетот во рамките на соодветните основни намени овие приходи би се распоредиле во фондовите или на посебни сметки.“.

3. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 5-13787/1

28 октомври 1969 година
Белград

Сојузен секретар
за финансии,
Јанко Смоле, с. р.

557.

Врз основа на членот 11 став 2 од Основниот закон за заштита на воздухот од загадување („Службен лист на СФРЈ“, бр. 30/65), Сојузниот совет за здравство и социјална политика донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА УСТАНОВИТЕ ШТО МОЖАТ ДА ЈА ИСПИТУВААТ И УТВРДУВААТ ЕФИКАСНОСТА НА УРЕДИТЕ ЗА ФАКАЊЕ И ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА ШТЕТНИТЕ МАТЕРИИ ШТО ГО ЗАГАДУВААТ ВОЗДУХОТ

1. Во Решението за определување на установите што можат да ја испитуваат и утврдуваат ефикасноста на уредите за факање и пречистување на штетните материи што го загадуваат воздухот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 55/65) во точката 1 во одредбата под 5 на крајот точката се заменува со точка и записка и по тоа се додава нова одредба под 6, која гласи:

„6) Воздухопловно техничкиот институт, со седиште во Жарково (кај Белград).“

2. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето на „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 1278/1

10 октомври 1969 година
Белград

Претседател
на Сојузниот совет за здравство и социјална политика,
д-р Никола Георгиевски, с. р.

558.

Врз основа на членот 42 од Уредбата за изработка на премоер и катастар на земјиште и за нивно одржување („Службен лист на СФРЈ“, бр. 44/67), директорот на Сојузната геодетска управа пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВЕН УВИД ПОДАТОЦИ НА ПРЕМЕРОТ И КАТАСТАРСКОТО КЛАСИРАЊЕ НА ЗЕМЈИШТЕТО

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Податоците на премоерот и катастарското класирање на земјиштето се излагаат на јавен увид заради проверување на запишаните податоци за корисниците, сопствениците или плодоуживателите на земјиштето (во понатамошниот текст: корисниците), како и за површините, културите и катастарското класирање на земјиштето, со цел за усогласување на тие запишани податоци со фактичната состојба.

Член 2

Податоците на премоерот и катастарското класирање на земјиштето (во понатамошниот текст: податоците) што се користат при излагањето на јавен увид се содржани во елаборатот кој ги има следните делови:

- 1) список на куќите;
- 2) азбучен односно абecedен список на корисниците;
- 3) скици на деталите или фото-скици;
- 4) оригинали на плановите;
- 5) список на површините.

Член 3

Со излагањето на јавен увид (во понатамошниот текст: излагање) се:

- 1) проверуваат со премоерот утврдените податоци за корисниците;
- 2) дополнуваат податоците што не можеле да бидат утврдени при снимањето на деталите;
- 3) отстрануваат пропустите и неправилностите во податоците на премоерот и се постапува по приговорите на заинтересираните странки во поглед на уписот на податоците и површините во пописниот лист (член 10 ст. 2 и 3 од Основниот закон за премоерот и катастарот на земјиштето — „Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/65).

Член 4

Излагањето на податоците на катастарската општина се врши на нејзиното подрачје.

Член 5

Излагањето на податоците го врши комисијата за излагање на податоците на премоерот и катастарското класирање на земјиштето (во понатамошниот текст: Комисијата за излагање), која се формира согласно со републичките прописи.

II. ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ

1. Пописен лист и негова изработка

Член 6

Пописниот лист, што се изработува според образецот бр. 1, служи за излагање и ги содржи податоци

тоците утврдени со премерот и со катастарското класирање на земјиштето.

Пописниот лист се изработува посебно за секој корисник на подрачјето на една катастарска општина, а врз основа на податоците во деловите на елаборатот од членот 2 на овој правилник.

Член 7

Изработката на пописниот лист за секој корисник во катастарската општина почнува со запишувањето на следните податоци од списокот на куќите и од азбучниот односно абecedниот список на корисниците: назив и седиште на организацијата односно лични податоци на корисникот, место на живеење, улица и куќен број (во понатамошниот текст: индикации). Индикациите се запишуваат во колоната 2 на пописниот лист.

Член 8

Пописните листови во кои се запишани податоците во колоната 2 се средуваат или по аритметички ред на броевите на куќите, или по азбучен односно абecedен ред на називите на организациите и по презимињата на корисниците. Во населените места во кои куќите по улиците се нумерирани, пописните листови се средуваат по азбучен односно абecedен ред на улиците и по редот на броевите на куќите.

Член 9

За земјиштата во општествена сопственост, во колоната 2 на пописниот лист се запишува „Општествена сопственост“ и индикациите на корисникот (организацијата или граѓаните).

За земјиштата во општествена сопственост што се користат за воени потреби, како корисник се запишува: Државниот секретаријат за народна одбрана.

За земјиштата во општествена сопственост што се користат за потребите на Југословенските железници, се запишуваат: Југословенските железници и индикациите на соодветното железничко претпријатие.

Јавните патишта и водите, во колоната 2 се запишуваат како: „Општествена сопственост — јавни и некатегорисани патишта односно води“.

Член 10

Во пописниот лист колоната 1 се пополнува само ако корисникот има сопствена куќа во катастарската општина за која се изработуваат пописните листови.

Индикациите во пописните листови на сокорисниците се запишуваат по оној ред како што се запишани во скиците на деталите. Ако сокорисниците се од разни катастарски општини, прво се запишуваат сокорисниците што живеат во катастарската општина за која се изработуваат тие пописни листови. Во овие пописни листови се запишуваат и деловите на поседот на секој сокорисник.

Член 11

Пописниот лист се пополнува со податоци за парцелите по нивниот аритметички ред. Податоците за бројот на планот и за скицата на деталите, за називот на потесот културата и класата се преземаат од скиците на деталите или од фото-скиците, а површините на парцелите од списокот на површините.

При внесувањето на податоците за парцелите, се проверуваат индикациите на корисникот запишани во пописниот лист со податоците во скиците на деталите односно фото-скиците.

Ако при изработката на пописните листови се утврди дека за некој корисник не е основан пописен лист, треба да се основе.

Член 12

Податоците за секоја парцела се запишуваат во одделен хоризонтален ред (ставка) на пописниот лист.

Ако некоја парцела се состоји од повеќе делови, секој дел се запишува во одделен хоризонтален ред, а тие редови се соединуваат со заграда, која се става од десната страна на колоната 6 на пописниот лист.

Кај парцела запишана во два реда, бројот на парцелата се запишува во долниот хоризонтален ред, а кај парцела запишана во три или повеќе редови бројот на парцелата се запишува во средината.

Член 13

Називот на потесот се запишува во колоната 6 при пополнувањето на пописниот лист, додека називот на нареченото место се запишува во истиот ред на таа колона при излагањето, според изјавата на странката. Во населбите каде што постојат улици, наместо називот на потесот се запишува називот на улицата.

Член 14

Културата се запишува во колоната 8 со полн назив, а класата — во колоната 9 со арапска бројка.

Парцелата што е земена за угледно земјиште се означува така што класата за односната култура ќе се врами со квадрат.

Ако во парцелата на иста култура се застапени повеќе катастарски класи, треба за секоја класа да се пресмета припаѓањата површина. Во колоната „Забелешка“, на списокот на површините на парцелите, се запишуваат кај односната парцела пресметаните површини за секоја класа. Збирот на овие површини мора да се согласува со вкупната површина на парцелата. Ова важи и за парцелите на кои се наоѓаат куќи, економски згради, дворови и др.

Кај парцелите на неплодни земјишта, како и на плодни земјишта што не се користат во земјоделството и шумарството, се запишуваат во колоната 12 поблиски ознаки на неплодноста односно начинот на користењето.

Член 15

За парцелите на национализирано земјиште, во колоната 12 на пописниот лист се запишуваат зборовите: „Национализирано земјиште“.

Член 16

Ако на парцелата на некој корисник се наоѓа станбена или друга зграда која е сопственост на друго лице, површината што таа зграда ја покрива добива одделен број на парцелата. За оваа парцела се формира посебен пописен лист во чија колона 2 се запишуваат индикациите на корисникот на земјиштето и на сопственикот на зградата.

Член 17

Ако на парцелата се наоѓа куќа, економски згради и двор со површина поголема од пропишаниот максимум, податоците се запишуваат во три хоризонтални реда, и тоа: во првиот ред, во колоната 8 се запишува: „куќа“, куќен број и вкупен број на економските згради, а во колоната 10 вкупната површина под сите згради; во вториот ред, во колоната 8 се запишува: „двор“, а во колоната 10 пропишаната максимална површина за двор, и во третиот ред, во колоната 8 определена култура и класа, а во колоната 10 вишокот на површината на дворот над пропишаниот максимум.

Член 18

Површините на дворот се запишуваат според постојната состојба на теренот, во согласност со републичките прописи.

Културата и класата за вишокот над пропишаната максимална површина на дворот се презема од скиците на деталите или од фото-скиците.

Член 19

Во пописниот лист за земјиштата што ги користат Југословенските железници во колоната 12 се запишува називот на железничката пруга.

Член 20

За јавните патишта во колоната 12 на пописниот лист се запишува за секоја парцела на патот редот (категоријата) на патот и неговиот број и назив.

За некатегорисани патишта во општа употреба (полски и други патишта), во колоната 12 на пописниот лист се запишува нивната намена.

Член 21

Природните водотеци, природните езера, природните извори, јавните бунари и јавните чешми, што се во општа употреба, се запишуваат во пописниот лист за водите, под називот: „Општествена сопственост — води“.

Вештачките водотеци и вештачките езера со припаѓачките објекти и постројки се запишуваат во пописниот лист како општествена сопственост и се запишуваат индикациите на корисникот.

За парцелите од ст. 1 и 2 на овој член во колоната 8 на пописниот лист се запишуваат нивните називи и намената.

Член 22

Како корисници на земјишта и објекти во општествена сопственост во пописниот лист се запишуваат општествено-политичките заедници и работните и други организации.

Ако не може да се утврди кој е корисник на земјиште или на објект во општествена сопственост, како корисник се запишува општината на чија територија се наоѓа односно земјиште или објект.

Како корисници на земјиште во општествена сопственост во пописниот лист се запишуваат и граѓаните кои со правосилно решение таквото земјиште го добиле за подигање семејни згради.

Член 23

Во катастарската општина се формира пописен лист за секој корисник на општествена сопственост, односно во еден пописен лист се запишуваат сите парцели во општествена сопственост што ги користат ист корисник.

Член 24

Парцелите од земјоделскиот земјишен фонд што им се оставени на бившите сопственици на привремено користење се запишуваат во еден пописен лист.

Во заглавјето на тој пописен лист се запишува: „Општествена сопственост — земјоделски земјишен фонд“.

Кај секоја парцела во колоната 12 на пописниот лист се запишуваат индикациите на корисникот.

Член 25

Парцелите во граѓанска сопственост што се дадени на привремено користење на некоја земјоделска организација се запишуваат во пописниот лист на сопственикот, а во колоната 12 се запишуваат индикациите на земјоделската организација.

Член 26

Парцелите за кои при премерот не можеле да бидат утврдени индикациите на корисникот, се запишуваат во заедничкиот пописен лист под насловот: „Непознати корисници“. При нумерирањето на пописните листови овој лист се нумерира со последниот реден број.

2. Средување, нумерирање и регистрирање на пописните листови

Член 27

Кога сите парцели во катастарската општина се запишани во пописните листови, се пристапува кон привремено средување и нумерирање на попис-

ните листови според одредбите на членот 8 од овој правилник.

Ако е избран начинот на средување на пописните листови по азбучен односно абецеден ред на називот на организациите односно презимињата на корисниците, сокорисничките листови се средуваат по презимето на првиот корисник.

Ако е избран начинот на средување на пописните листови по аритметички ред на броевите на куќите, средувањето на пописните листови се врши по следниот ред:

1) по аритметички ред на броевите на куќите чии сопственици живеат во тие куќи, а кои куќи се на подрачјето на катастарската општина за која се излагаат податоците на увид (куќниот број запишан во колоната 1 на пописниот лист);

2) по аритметички ред на броевите на куќите на другите корисници на земјиштето кои живеат на подрачјето на катастарската општина, а не се сопственици на тие куќи;

3) за корисниците што имаат земјиште на подрачјето на катастарската општина за која се излагаат податоците на увид а чие живеалиште е на подрачјето на друга катастарска општина, пописните листови се средуваат по катастарските општини на нивното живеалиште, и тоа по азбучен односно абецеден ред на називите на катастарските општини а потоа за секоја одделна катастарска општина се врши нумерирање на пописните листови по куќните броеви на нивните живеалишта. Ако индикациите во овие случаи се непотполни, средувањето на пописните листови привремено се врши по азбучен односно абецеден ред на презимињата на корисниците.

Во градовите и населбите, каде што куќите по улиците се нумерирани, пописните листови се средуваат по азбучен односно абецеден ред на имињата на улиците, а потоа — по куќните броеви.

Пописните листови за Југословенските железници и за јавните патишта и за водите се нумерираат на крај.

Член 28

Средените пописни листови се нумерираат со редни броеви од 1 па натаму до последниот лист. Редните броеви се запишуваат со молив во колоната 3 на пописниот лист.

Член 29

Заради проверување дали сите парцели се запишани во пописните листови се врши регистрирање на пописните листови во за тоа определена колона на списокот на површините. Во тој список кај секоја парцела се запишува со молив редниот број на пописниот лист во кој се наоѓа односната парцела.

Член 30

По завршената изработка на пописните листови за катастарската општина се пристапува кон излагањето.

III. ИЗЛАГАЊЕ НА ПОДАТОЦИТЕ НА ПРЕМЕРОТ И КАТАСТАРСКОТО КЛАСИРАЊЕ НА ЗЕМЈИШТЕТО НА ЈАВЕН УВИД

1. Претходни работи

Член 31

Заради известување на заинтересираните лица треба најмалку на 15 дена пред почетокот на излагањето на податоците да ѝ се достави објава за излагањето на месната канцеларија, односно на општинското собрание ако нема месна канцеларија.

Објавата за излагањето треба да содржи: назив на општината и катастарската општина, рок во кој ќе се изврши излагањето, место каде што ќе се изврши излагањето, работно време на комисијата за излагањето и назив на органот што ја дава објавата.

Објавата се истакнува на местото за огласување или за тоа се известуваат заинтересираните лица на вообичаен начин.

Пред почетокот на излагањето објавата се истакнува и на влезот во просторијата во која се врши излагањето.

Член 32

Ако во меѓувремето од премерот до излагањето се измени границата на градежниот реон, на скиците на деталите или на фото-скиците се вцртува новата граница и се дополнува постојниот елаборат, и тоа:

- 1) записникот на обележувањето на границата на градежниот реон;
- 2) скицата на обележувањето на границата на градежниот реон;
- 3) прегледниот план со запишаните броеви на парцелите на градежниот реон;
- 4) преписот на решението што ги содржи броевите на парцелите во градежниот реон.

2. Постапка на излагањето

Член 33

Заради увид во податоците на премерот, комисијата за излагањето е должна по писмен пат да го повика секој корисник. Повикувањето на корисникот и доставувањето на поканата се врши според одредбите на Законот за општата управна постапка („Службен лист на СФРЈ“, бр. 18/65). Доставувањето на поканата за деловно неспособно лице се врши до неговиот законски застапник.

Член 34

Излагањето се врши според распоредот утврден од страна на комисијата за излагањето.

Член 35

При увидот во податоците што се изложени секој корисник мора да биде известен за правото на приговор и жалба од членот 10 на Основниот закон за премерот и катастарот на земјиштето.

Член 36

Комисијата за излагањето ќе се грижи незнаењето и неукоста на корисниците и другите заинтересирани лица кои учествуваат во постапката на излагањето да не биде на штета на правата што ги имаат според законот.

Член 37

Сите промени што настанале до денот на излагањето, вклучувајќи ги и промените настанати поради ароднација на земјиштето, треба да се утврдат, на теренот да се снимат и да се спроведат во пописните листови.

При излагањето посебно ќе се обрне внимание на парцелите што се запишани како сокориснички и ќе се бара изјава од сите заинтересирани лица дали запишаната состојба ѝ одговара на фактичната состојба на теренот.

Член 38

Постапката на излагањето комисијата за излагањето ја започнува со проверка на индикациите запишани во пописниот лист на корисникот.

Индикациите, покрај името и презимето, треба да ги содржат и оние податоци врз основа на кои може да се утврди идентитетот на корисникот.

Член 39

Ако податоците на премерот за еден корисник се запишани во повеќе пописни листови, при излагањето треба сите податоци да се запишат во еден пописен лист.

Член 40

Ако корисникот има две куќи во катастарската општина во која се врши излагањето, бројот на парцелата со куќата во која тој живее треба во колоната 1 на пописниот лист да се подвлече.

Член 41

Излагањето на податоците за секоја парцела се врши на тој начин што на повиканиот корисник му се прочитуваат индикациите на граничарите од скицата на детаљот или од фото-скицата. Ако корисникот приговори во поглед на податоците за неговите граничари, треба на скицата со мек молив да се запишат индикациите на новиот граничар, заради проверка на тој податок.

Члан 42

Ако при излагањето се утврди дека границата на потесот е погрешно повлечена, на скицата на детаљот или на фото-скицата ќе се изврши исправка на границата на потесот, а во пописните листови ќе се запишат соодветните називи.

Нареченото место за секоја парцела се утврдува според исказот на корисникот и се запишува под називот на потесот.

Називите на потесот и нареченото место мораат за секоја парцела поединечно да се запишат во пописниот лист.

Член 43

За парцелите што се запишани во пописниот лист под називот: „Непознати корисници“ треба да се утврдат фактичните корисници и тие парцели да се запишат во соодветните пописни листови, така што да не остане ниедна парцела за која таквиот корисник не е утврден.

Член 44

Податоците за културата и класата на корисниците им се соопштуваат онака како што се запишани во скиците на деталите или на фото-скиците, а истовремено се проверува точноста на нивното запишување во пописните листови.

Податоците за површините на парцелите на корисникот му се соопштуваат од списокот на површините и истовремено се проверуваат запишаните површини на парцелите во пописниот лист.

Член 45

Промени на корисникот за одделни парцели во пописниот лист се спроведуваат на тој начин, што сите податоци за парцелата се пренесуваат од дотогашниот во соодветен или нов пописен лист на корисникот, а ако е во прашање парцела што е снимена како куатура, тогаш треба таа парцела повторно да се снимат.

При преносот на податоците за една или повеќе парцели од еден во друг пописен лист, во првобитниот пописен лист ќе се прецртаат сите податоци за таа парцела, а во колоната 11 („отуѓено“) се запишува бројот на пописниот лист во кој податоците за таа парцела се пренесени. Во пописниот лист во кој податоците за таа парцела се пренесени во колоната 11 („приновено“) се запишува бројот на пописниот лист од кој тие податоци се пренесени.

Новите пописни листови се нумерираат со броевите што продолжуваат по последниот број на привремено нумерираните пописни листови.

Член 46

Прецртување на неважечките податоци како и сите промени што се внесуваат во пописните листови при излагањето, се вршат со црвено мастило.

Податоците нечитливо запишани во пописните листови или погрешно внесени во еден хоризонтален ред наместо во оделни редови, се прецртуваат и повторно читливо и правилно се запишуваат.

Член 47

Во постапката на излагањето се врши регистрација на изложените парцели во списокот на површините, и тоа со молив со заокружување на броевите на пописните листови.

Преносите на парцелите од еден во друг пописен лист се регистрираат на тој начин што во списокот на површините кај односната парцела ќе се прецрта постојниот број на пописниот лист и над тоа ќе се запише новиот број, кој се заокружува. Прецртувањето и заокружувањето на броевите се врши со молив.

Член 48

Во случај на несогласување помеѓу одделни корисници во поглед на уписот на одделна парцела во пописниот лист, оваа се запишува во пописниот лист на оној што ја има во posed. Ако е во прашање несогласување за уписот на парцелата во пописниот лист помеѓу корисник на општествена сопственост и граѓани, комисијата за излагањето за тоа ќе го известат надлежниот општински орган.

Член 49

При излагањето на секој пописен лист се проверува и се усогласува уписот на сите податоци со одредбите на чл. 6 до 26 од овој правилник.

Член 50

Во текот на излагањето во пописниот лист се запишува местото и датумот на увидот и го потпишуваат членовите на комисијата за излагањето и корисникот.

Ако корисникот не е писмен или не може да пишува, ќе го потпише едно писмено лице, кое ќе го стави и својот потпис, а покрај потписот корисникот става отпечаток на прстот. Членовите на комисијата за излагањето не можат да го потпишуваат корисникот.

Ако корисникот одбие да го потпише пописниот лист по извршениот увид комисијата тоа го констатира на пописниот лист и ја наведува причината поради која потписот е ускратен.

Ако од кои и да било причини, по извршениот увид од страна на заинтересираните корисници, во текот на понатамошното излагање ќе дојде до промени во веќе изложениот пописен лист, комисијата е должна повторно да го повика корисникот и да го известат за промената на начинот предвиден во овој правилник.

Член 51

Комисијата за излагањето на секој корисник му издава заверен препис на неговиот пописен лист.

3. Приговори и жалби на податоците на премерот и катастарското класирање на земјиштето

Член 52

Заинтересираните лица можат на изложените податоци да поднесат приговор и да изјават жалба (член 10 ст. 2 и 3 од Основниот закон за премерот и катастарот на земјиштето).

Член 53

Приговорите изјавени од страна на корисниците и другите заинтересирани лица, се запишуваат во Списокот на приговорите на уписот и површината (Образец бр. 2). Секој приговор се одвојува во овој список со хоризонтална линија, оставајќи доволно место за запишување на резултатите на увидот односно на дополнителното снимање.

На корисниците и на другите заинтересирани лица што поднесле приговор на границите на земјиштето им се соопштува дека се должни да извршат обележување на границите на парцелите со трајни и видливи белези.

Член 54

Жалбите на податоците на катастарското класирање на земјиштето се запишуваат во Списокот на жалбите на културата и класата (Образец бр.3), по редот како се примени.

Жалбите на утврдената култура, во случаите на делумна промена, покрај уписот во Списокот на жалбите на културата и класата, се запишуваат и во Списокот на преговорите на уписот и површината, заради дополнително снимање.

Член 55

Приговорите и жалбите за кои е потребен увид или дополнително снимање, како и жалбите на катастарското класирање на земјиштето, се регистрираат во пописниот лист на местото предвидено за тоа.

Член 56

Списокот на приговорите на уписот и површината и Списокот на жалбите на културата и класата се устануваат и за катастарските општини во кои при постапката на излагањето немало приговори и жалби. Во овие списоци во тој случај се става клаузулата: „Во катастарската општина немало приговори и жалби“ која ја потпишуваат членовите на комисијата за излагањето.

4. Дополнителни снимања при излагањето

Член 57

По завршеното соопштување на податоците на сите заинтересирани лица, комисијата за излагањето пристапува кон решавање на приговорите запишани во Списокот на приговорите на уписот и површината, за кои е потребно да се извршат увиди или дополнителни снимања на теренот.

Увидите и дополнителните снимања на теренот ги опфаќаат сите промени на објектите и границите на парцелите и делумните промени во културата.

Член 58

Дополнителните снимања на теренот се вршат според методите и со точноста што се пропишани за снимање на детали.

Снимањето по приговорите и жалбите се врши врз скиците на дополнителното снимање. Секој случај на дополнително снимање се поврзува со првобитното снимање на тој начин што врз скицата на деталите или на фото-скицата ќе се врами со виолетов туш детаљот што е предмет на дополнителното снимање и ќе се назначи бројот на новата скица на деталите и бројот на случајот.

Секој случај на дополнително снимање се вработува на скицата и се нумерира. Нумерирањето се врши од бројот 1 па натаму — до последниот случај во катастарската општина.

Секој случај на дополнително снимање има своја ознака, која го содржи во броителот неговиот број, а во именителот бројот на соодветниот план и на скицата на деталите односно на фото-скицата.

Новоснимениот детаљ, новопоставените геодетски точки и нивните броеви, како и броевите на новите парцели, се извлекуваат и се испишуваат со црвен туш. Податоците на мерењето, индикациите на корисникот на земјиштето, културата и класата, како и цртежите што ја претставуваат поранешната состојба, се запишуваат односно исцртуваат со црн туш.

Со дополнителното снимање се опфаќа една или повеќе цели парцели на кои се однесува промената.

Скиците на дополнителното снимање се нумерираат со броеви што следат по последниот инвентарски број на постојните скици на деталите или на фото-скиците.

Новите полигонски и линиски точки се нумерираат во продолжение на постојните.

За дополнителните снимања се формираат посебни тетратки на записници, што се нумерираат во продолжение на постојните, а врз секоја тетратка се испишува насловот: „Дополнително снимање“.

По завршеното дополнително снимање во Списокот на приговорите на уписот и површината, во колоната 16, посебно за секој случај се констатира: „Дополнителното снимање е извршено според постојната состојба на теренот“. Ова го потврдуваат со своите потписи заинтересираните лица и членовите на комисијата за излагањето, со ознака на местото и датумот.

Член 59

Сите промени во индикациите на корисникот и броевите на куќите, утврдени со дополнителното снимање, се внесуваат во списокот на куќите.

Изменет и дополнет списокот на куќите му се доставува на надлежниот општински орган.

Член 60

Сите дополнителни снимања се картираат врз оригиналите на плановите. Новоснимениот детаљ и

Социјалистичка Република _____

Образец број 1

Катастарска околија _____

Има посед во иста к. о. во пл. бр. _____

Општина _____

Има посед во други к. о. _____

ПОПИСЕН ЛИСТ

к. о. _____

Шифра: _____ к. о. _____

Улица и број на сопствена кука во иста к. о.				Општествена сопственост: Сопственост на граѓани или на други носители на правито на сопственост: Корисник—сопственик-плодоуживател: Назив на организацијата, лични податоци на корисникот, сопственикот или плодоуживателот, седиште, место на живеење, улица и куќен број)								Број на пописниот лист		
1				2								3		
Број на парцелата		Број на		Назив на потесот Наречено место	Број на пописниот лист	Култура — начин на користење		Класа	Површина			Пописен лист број		Забелешка
основен	под број	планот	скицата			со букви	шифра		ha	a	m ²	приновено	отуѓено	
4		5		6	7	8		9	10			11		12

Број на парцелата		Број на		Назив на потесот Наречено место	Број на пописниот лист	Култура—начин на користење		Класа	Површина			Пописен лист број		Забелешка
основен	под-број	планот	скицата			со букви	шифра		ha	a	m ²	приновено	отуѓено	
4		5		6	7	8		9	10			11		12

Податоците од премерот и катастарското класирање на земјиштето соопштени ми се и ми е врачен препис од пописниот лист.

На истиот поднесувам — не поднесувам:

— приговор — жалба на уписот и површината, која е воведена во Списокот на приговорите на уписот и површината, под ред. бр. _____

— жалба на културата и класата, која е заведена во Списокот на жалбите на културата и класата под ред. бр. _____

Потпис на странката

Место и датум на излагањето

Членови на комисијата:

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

Образец број 2

Образец број 3

Општинска геодетска
управа

Катастарска околија _____
Општина _____
Катастарска општина _____

Општинска геодетска
управа

Катастарска околија _____
Општина _____
Катастарска општина _____

СПИСОК НА ПРИГОВОРИТЕ
НА УПИСОТ И ПОВРШИНАТА

СПИСОК НА ЖАЛБИТЕ НА КУЛТУРАТА И КЛАСАТА

[illegible]

ПАРЦЕЛИ ШТО ГО СОЧИНУВААТ ПРЕДМЕТОТ										ЖАЛБИ И				УТВРДЕНА СОСТОЈБА НА ТЕРЕН ПО ЖАЛБА			
Реден број	Број на описн. лист	Назив и седиште на организацијата, лични податоци на корисни- кот, сопственикот или плодоуживателот. Ме- сто на живеење и куќен број	Број на планот и на скицата на деталот	Број на парцелата	Површина		По класирање		Култура	Класа	Образложение	Култура	Класа	Образложение			
					ha	m ²											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				

броевите на новите парцели се извлекуваат и се испишуваат со црн туш.

Обрасците што се користат при првобитното сметање на површините, се користат и за дополнителни сметања со ознаката: „Дополнително сметање на површините на парцелите“. Старите и новите површини се внесуваат по рекапитулацијата како додаток на списокот на површините. Во додатокот парцелите се запишуваат по аритметички ред.

Старата состојба во списокот на површините се прецртува со црвено мастило, а во „Забелешка“ се запишува бројот на страната на додатокот.

Кај секоја парцела во додатокот на списокот на површините се запишува редниот број на пописниот лист во кој се наоѓа таа парцела.

Член 61

Податоците утврдени со дополнителното снимање што се запишани во колоните 9 до 15 од Списокот на приговорите на уписот и површината, се запишуваат во соодветните пописни листови, за што на заинтересираните лица им се издава решение.

Член 62

По спроведувањето на промените во пописните листови и по нивната проверка се врши дефинитивно средување и нумерирање на пописните листови според одредбите на чл. 8, 27 и 28 од овој правилник.

Член 63

Ако катастарскиот операт се изработува по механиографски пат, се составува посебна рекапитулација на површините од пописните листови која треба да се согласува со вкупната површина на општината.

Член 64

По завршената постапка на излагањето комисијата за излагањето жалбите на податоците на премерот и на катастарското класирање на земјиштето, со Списокот на приговорите и жалбите на уписот и површината и со Списокот на жалбите на културата и класата, му ги доставува на надлежниот републички орган.

Член 65

По завршената постапка на излагањето кон елаборатот на секоја катастарска општина се прилага решението за именувањето на комисијата за излагањето како и уверението од надлежниот општински орган за времето во кое постапката на излагањето била спроведена.

IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 66

Ако се спроведува обнова на премерот и катастарското класирање на земјиштето, постапката на излагањето се врши според одредбите на овој правилник.

Ако се врши само обнова на катастарското класирање на земјиштето, покрај излагањето на податоците за новоутврдените култури и класи, на корисниците им се соопштуваат сите податоци потребни за утврдување на парцелата на која се донесува класата.

Член 67

Обрасците 1, 2 и 3 наведени во одредбите на овој правилник, се отпечатени кон овој правилник и се негов составен дел.

Член 68

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 01-1144/1-69
23 октомври 1969 година
Белград

Директор
на Сојузната геодетска
управа,
Василие Благоевиќ, с. р.

559.

Врз основа на точката 2 од Одлуката за мерките и начинот за утврдување посебна давачка при увозот на одделни земјоделски и прехранбени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/68 и 40/68), во согласност со сојузниот секретар за стопанство и со сојузниот секретар за надворешна трговија, директорот на Сојузниот завод за цени издава

НАРЕДБА

ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА ВИСОЧИНАТА НА ПОСЕБНАТА ДАВАЧКА ПРИ УВОЗОТ НА ОДДЕЛНИ ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ

1. Во Наредбата за височината на посебната давачка при увозот на одделни земјоделски и прехранбени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 18/68, 20/68, 21/68, 22/68, 24/68, 25/68, 29/68, 31/68, 33/68, 35/68, 41/68, 45/68, 48/68, 49/68, 55/68, 1/69, 3/69, 10/69, 11/69, 14/69, 18/69, 19/69, 22/69, 23/69, 24/69 и 31/69) во точката 1 одредбата под 48 се менува и гласи:

„48) 055-52-40 Домат конзервиран (сок и пире) 20.02/2
во износ од 1,00 динари за
1 килограм;“

а одредбите под 10, 11, 14, 15, 16, 18, 19, 78, 79 и 100 се бришат.

2. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 17-347/1

6 октомври 1969 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за цени,
Никола Филиповиќ, с. р.

560.

Врз основа на членот 4 став 1, членот 25 став 4 и членот 29 став 1 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЗАЕДНИЧКИ ЕЛЕМЕНТИ НА ШИНСКИ ВОЗИЛА

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Федери за железнички возила.
Листести федери. Технички прописи за изработка и испорака — — — — — JUS P.F3.010

Федери за железнички возила.
Завојни федери, калени по уобичајувањето. Технички прописи за изработка и испорака — — — — — JUS P.F3.110

Федери за железнички возила.
Полжаести федери. Технички услови за изработка и испорака — — — — — JUS P.F3.210

Кочни лостови на железнички возила. Тулци со разрез. Форма и мери JUS P.G2.025

Кочни лостови на железнички возила. Тулци со разрез. Технички услови за изработка и испорака — — — — — JUS P.G2.901

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел на ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 јануари 1970 година.

4. Престануваат да важат следните југословенски стандарди:

Федери за шински возила: Лист-тести федери, Технички прописи за изработка и испорака — — — — JUS P.F3.010

Федери за шински возила: Завојни федери, калени по убличување — — — — Технички прописи за изработка и испорака — — — — JUS P.F3.110

Федери за шински возила: Полжаести федери — Технички прописи за изработка и испорака — — — — JUS P.F3.210
донесени со Решението за југословенските стандарди за федери за шински возила и за прибор за кочење за шински возила („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 45/56).

5. Југословенските стандарди од точката 4 на ова решение престануваат да важат на 1 јануари 1970 година.

Бр. 21-5822/1

13 октомври 1969 година

Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

561.

Врз основа на членот 4 став 1, членот 25 став 4 и членот 29, став 1 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА БАКАР И БАКАРНИ ЛЕГУРИ

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Бакар и бакарни легури:
Дефиниции на поимите, називи и класификација — — — — JUS C.D0.001
Означување — — — — JUS C.D0.002

Бакарни легури за леење:
Легури на бакар со цинк. Хемиски состав, механички особини и насоки за употреба — — — — JUS C.D2.300

Специјални легури на бакар со цинк. Хемиски состав, механички особини и насоки за употреба — — — — JUS C.D2.301

Легури на бакар со калај. Хемиски состав, механички особини и насоки за употреба — — — — JUS C.D2.302

Легури на бакар со алуминиум. Хемиски состав, механички особини и насоки за употреба — — — — JUS C.D2.303

Легури на бакар со калај и цинк. Хемиски состав, механички особини и насоки за употреба — — — — JUS C.D2.304

Легури на бакар со олово и легури на бакар со олово и калај. Хемиски состав, механички особини и насоки за употреба — — — — JUS C.D2.305

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел на ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 јули 1970 година.

4. Престануваат да важат следните југословенски стандарди:

Бакарни легури — Дефиниции на поимите, називи и класификација — JUS C.D0.001
Бакарни легури — Означување — JUS C.D0.002

донесени со Решението за југословенските стандарди за челични телови, за бакар и за бакарни легури („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 21/56);

Бакарни легури за леење. Месинг. Хемиски состав, механички особини и насоки за употреба — — — — JUS C.D2.300

Бакарни легури за леење. Специјален месинг. Хемиски состав, механички особини и насоки за употреба — — — — JUS C.D2.301

Бакарни легури за леење. Калајна бронза. Хемиски состав, механички особини и насоки за употреба — — — — JUS C.D2.302

Бакарни легури за леење. Алуминиумска бронза. Хемиски состав, механички особини и насоки за употреба — — — — JUS C.D2.303

Бакарни легури за леење. Црвен лив. Хемиски состав, механички особини и насоки за употреба — — — — JUS C.D2.304

Бакарни легури за леење. Оловна и калајнооловна бронза. Хемиски состав, механички особини и насоки за употреба — — — — JUS C.D2.305

донесени со Решението за југословенските стандарди за бакарни легури за леење и лемење („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 43/57).

5. Југословенските стандарди од точката 4 на ова решение престануваат да важат на 1 јули 1970 година.

Бр. 05-5824/1

13 октомври 1969 година

Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

562.

Врз основа на членот 4 став 1, членот 25 став 4 и членот 29 став 1 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА КОНДЕНЗАТОРИ ЗА ЕЛЕКТРОНИКА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Електроника и телекомуникации. Поларизирани алуминиумски електролитни кондензатори:
Технички услови — — — — JUS N.R2.501
Методи на испитување — — — — JUS N.R2.502

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел на ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 јули 1970 година.

4. Престанува да важи југословенскиот стандард: Поларизирани електролитни кондензатори со алуминиумски електроли. Општи технички прописи — — — — JUS N.R2.501
донесен со Решението за југословенските стандарди за составни делови на електронски уреди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 43/60).

5. Југословенскиот стандард од точката 4 на ова решение престанува да важи на 1 јули 1970 година.

Бр. 23-5817/1

13 октомври 1969 година

Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

563.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЕТЕРСКИ МАСЛА**

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Етерска масла:	
Aetheroleum anisi — етерско масло од анис — — — — —	JUS H.N.9.052
Aetheroleum carvi — етерско масло од ким — — — — —	JUS H.N.9.054
Aetheroleum helichrysi — етерско масло од смил — — — — —	JUS H.N.9.066
Aetheroleum hyssopi — етерско масло од исоп — — — — —	JUS H.N.9.067
Aetheroleum majoranae — етерско масло од мајоран — — — — —	JUS H.N.9.068
Aetheroleum menthae crispae — етерско масло од кадрава нана — — — — —	JUS H.N.9.069
Aetheroleum origani heracleotici — етерско масло од мравинец — — — — —	JUS H.N.9.070
Aetheroleum petroselinii — етерско масло од магнонос — — — — —	JUS H.N.9.071
Aetheroleum sativae hortensis — етерско масло од чубрика — — — — —	JUS H.N.9.072
Aetheroleum serpylli — етерско масло од мајката душичка — — — — —	JUS H.N.9.073
Aetheroleum thymi — етерско масло од тимijan — — — — —	JUS H.N.9.075
Aetheroleum valenianae — етерско масло од одолен — — — — —	JUS H.N.9.076

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел на ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се применуваат од 1 јули 1970 година.

Бр. 19-5818/1
13 октомври 1969 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

564.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЛАБОРАТОРИСКИ САДОВИ И ПРИБОР ОД СТАКЛО**

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Лабораториски садови и прибор од стакло:	
Тиквички (балони) по Ерленмајер, тесно грло — — — — —	JUS B.E.4.151
Тиквички (балони) по Ерленмајер, широко грло — — — — —	JUS B.E.4.152
Петри-чиничиња (посатки) — — — — —	JUS B.E.4.160

Чиничиња (посатки) за кристализација, без излив — — — — —	JUS B.E.4.165
Чиничиња (посатки) за кристализација, со излив — — — — —	JUS B.E.4.166
Тиквички (балони) со рамно дно, со кратко тесно грло — — — — —	JUS B.E.4.170
Тиквички (балони) со рамно дно, со долго тесно грло — — — — —	JUS B.E.4.171
Тиквички (балони) со рамно дно, со кратко широко грло — — — — —	JUS B.E.4.172
Нормирано точило (НТ) — — — — —	JUS B.E.4.250
Ладил (кондензатори) по Либиг — — — — —	JUS B.E.4.260
Ладил (кондензатори) по Либиг, со нормирано точило — — — — —	JUS B.E.4.261
Методи на испитувањето на отпорноста спрема термички шок — — — — —	JUS B.E.8.095

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел на ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се применуваат од 1 јули 1970 година.

Бр. 19-5819/1
13 октомври 1969 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

565.

Врз основа на членот 35 ст. 1 и 3 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА РЕШЕНИЕТО ЗА ПРОПИСИТЕ ЗА КВАЛИТЕТОТ НА ГОВЕДАТА И ОВЦИТЕ ЗА КОЛЕЊЕ**

1. Решението за Прописите за квалитетот на говедата и овците за колење (II изменето и дополнето издание) ПК-Е2 („Службен лист на СФРЈ“, бр. 40/65) престанува да важи.

2. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 07-5876
17 октомври 1969 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА**ОДЛУКА**

ЗА ОЦЕНА НА ЗАКОНИТОСТА НА ОДЛУКАТА ЗА НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА УСЛУГИТЕ НА УПРАВАТА ЗА ПАТИШТА, ЧИСТОТА И ПАЗАРИ ВО ТИТОГРАД И ТАРИФАТА ЗА УСЛУГИТЕ НА ОДРЖУВАЊЕТО НА ЧИСТОТАТА НА КОМУНАЛНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ВО ТИТОГРАД

I. Уставниот суд на Југославија поведе постапка за оценување согласноста на одредбите на точ-

ката V од Одлуката за надоместоците за услугите што ги врши Управата за патишта, чистота и пазари во Титоград од 28 јули 1965 година, на која Собранието на општината Титоград даде согласност со својата одлука од 30 декември 1965 године, и на одредбите на точката 3 под а), б), ц) и д) од Тарифата за услугите на одржувањето на чистотата на подрачјето на Даниловград на Комуналното претпријатие во Даниловград, на која Собранието на општината Даниловград даде согласност со своето решение од 18 август 1965 година — со Законот за формирањето и општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/67 и 23/67), поради тоа што со тие одредби е воведена обврската за плаќање надоместок за услугата на одржувањето на јавната чистота, што ги товари сопствениците на моторни и запрежни возила, сопствениците на велосипеди и изведувачите на градежни работи.

II. Со оглед дека со наведените одредби комуналните работни организации вовеле надоместок за услуга што непосредно не им ја вршат на граѓаните и правните лица, а за кое воведување не се овластени според оценката на Судот што ја заведе во своите одлуки У-439/66, 48/66, 412/67 и 34/68 („Службен лист на СФРЈ“, бр. 20/67, 26/67 и 26/69), Уставниот суд, врз основа на членот 24 од Законот за Уставниот суд на Југославија одлучи да им даде можност на доносителите на актите до 1 јули 1969 година самите да ја отстранат несогласноста на тие одредби со законот.

III. Утврдувајќи дека доносителите на наведените акти во дадениот рок не постапиле според одлуката на Судот, Уставниот суд на Југославија, врз основа на членот 241 став 1 точка 3 од Уставот на СФРЈ

О д л у ч и

1. Комунална работна организација може да пропишува надоместок само за онаа услуга што непосредно им ја врши на граѓаните и правните лица.

Пропишувањето надоместок за услуга што непосредно не се врши спротивно е на членот 38а став 1 точка 2 од Законот за формирањето и општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/67 и 23/67).

2. Се укинуваат одредбите на точката V од Одлуката за надоместоците за услугите што ги врши Управата за патишта, чистота и пазари во Титоград од 28 јули 1965 година и одредбите на точката 3 под а), б), ц) и д) од Тарифата за услугите на одржувањето на чистотата на подрачјето на Даниловград на Комуналното претпријатие во Даниловград од 18 август 1965 година.

3. Секој оној чие право е повредено може да бара измена на одделните акти што врз основа на укинатите одредби се донесени по 1 јули 1969 година.

4. Оваа одлука се објавува во „Службен лист на СФРЈ“ и во „Службени лист СР Црне Горе“.

5. Уставниот суд на Југославија, врз основа на јавната расправа, ја донесе оваа одлука во состав член на Судот Неда Божиновиќ, која го заменува претседателот на Судот и членови на Судот Иван Божичевиќ, д-р Асен Групче, д-р Јован Ѓорѓевиќ, Шефкет Маглајлиќ, Никола Срзентиќ, д-р Иво Сунариќ и Јоже Земљак.

У — бр. 54

18 септември 1969 година
Белград

Претседател
на Уставниот суд на Југославија
Блажо Јовановиќ, с. р.

У К А З И

Претседателот на Републиката, врз основа на членот 217 став 1 точка 3 од Уставот, на предлог од државниот секретар за надворешни работи, донесува

У К А З

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕДЕН ПРАТЕНИК И ОПОЛНОМОШТЕН МИНИСТЕР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ХАШЕМИТСКОТО КРАЛСТВО ЈОРДАН И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ХАШЕМИТСКОТО КРАЛСТВО ЈОРДАН

I

Се отповикува

Мустафа Виловиќ од должноста на извонреден пратеник и ополномоштен министер на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Хашемицкото Кралство Јордан.

II

Се назначува

Мирко Јакше, извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Сириската Арапска Република, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Хашемицкото Кралство Јордан, со седиште во Дамаск.

III

Државниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 138

23 октомври 1969 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседателот на Републиката, врз основа на членот 217 став 1 точка 3 од Уставот, на предлог од државниот секретар за надворешни работи, донесува

У К А З

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО СОЈУЗОТ НА СОВЕТСКИТЕ СОЦИЈАЛИСТИЧКИ РЕПУБЛИКИ И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО СОЈУЗОТ НА СОВЕТСКИТЕ СОЦИЈАЛИСТИЧКИ РЕПУБЛИКИ

I

Се отповикува

Добриное Видиќ од должноста на извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Сојузот на Советските Социјалистички Републики.

II

Се назначува

Вељко Микуновиќ, досегашен претседател на Надворешно-политичкиот одбор на Соборот на народите, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Сојузот на Советските Социјалистички Републики.

III

Државниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 180

23 октомври 1969 година

Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

ИМЕНУВАЊА

Врз основа на членот 34 од Законот за народната одбрана („Службен лист на СФРЈ“, бр. 8/69), на предлог од Извршниот совет на Социјалистичка Република Црна Гора, Претседателот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ КОМАНДАНТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ШТАБ ЗА НАРОДНА ОДБРАНА

Се разрешува од должноста на командант на Републичкиот штаб за народна одбрана на Социјалистичка Република Црна Гора Вељко Милатовиќ, поради одење на друга должност.

За командант на Републичкиот штаб за народна одбрана на Социјалистичка Република Црна Гора се именува Видое Жарковиќ, претседател на Собранието на Социјалистичка Република Црна Гора.

Р. бр. 236/3

22 октомври 1969 година

Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Врз основа на точката 5 став 3 од Одлуката за делокругот и организацијата на Секретаријатот на Претседателот на Републиката („Службен лист на СФРЈ“, бр. 45/69), Претседателот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИКАТА ЗА НАДВОРЕШНО-ПОЛИТИЧКИ ПРАШАЊА

За советник на Претседателот на Републиката за надворешно-политички прашања во Секретаријатот на Претседателот на Републиката се именува Милош Меловски, досегашен советник во Државниот секретаријат за надворешни работи.

Р. бр. 181

22 октомври 1969 година

Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Врз основа на членот 34 од Законот за народната одбрана („Службен лист на СФРЈ“, бр. 8/69), на предлог од Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Автономна Покрајина Војводина, Претседателот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ КОМАНДАНТ НА ПОКРАЈИНСКИОТ ШТАБ ЗА НАРОДНА ОДБРАНА

За командант на Покрајинскиот штаб за народна одбрана на Социјалистичка Автономна Покрајина Војводина се именува генерал-потполковникот Марко Перичиќ-Камењар.

Р. бр. 632/2

26 јуни 1969 година

Белград

Претседател,
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

ОДЛИКУВАЊА

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликуваат по повод шеесетпетгодишнината на постоењето и работата, а за особени заслуги и постигнати успеси во издигањето на културата и просветата со што е направен значаен придонес за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ
ЗРАЦИ

Делавска годба, Трбовље;

за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА
SBEЗДА

Сушник Франц;

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ
ЗРАЦИ

Чернец Адолф, Котник Флора, Пупис Нада;

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА
SBEЗДА

Винклер Максимилијан, Вирант Марија, Вончина Алберт;

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Бајец Виктор;

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Берлич-Рутар Тончка, Чукајне Мартин, Ферчеј Јоже, Хочевар Јелена, Лебан Бруно, Павлин Лудвик, Разгоршек Август, Репаншек Виктор, Томазин Петер, Турк Мирослав;

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Ценцељ-Ферчеј Јерца, Деветак-Мервич Габријела, Херксел Виктор, Хумар-Ренко Павла, Јеленц-Бижаљ Ана, Јерончич Антон, Коленц Станко, Коштал Станислав, Крижнич Станко, Личер Виктор, Мартинац др Тоне, Мокрин Јожеф, Окрајшек Франц, Пеликан Габријел, Подбершил-Ферлетич Дора, Прапротник Антон, Приможич Габријел, Субан Мирослав, Вончина Јожеф;

за заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува за општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ

Ројц Аврели;
за примерно залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Марушиќ Јустин, Шпиљак Винко, Шулер Роман;

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Амброжич Иван, Голмајер-Шолар Марија, Мартунуч Емилија, Мавер-Муних Францка, Слак Иван.

Бр. 173
7 ноември 1968 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

**ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА**

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликуваат за особени заслуги во изградбата и јакнењето на оружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и за особени успеси во раководењето со воените единици, во нивното зацврстување и оспособување за одбрана на независноста на Социјалистичка Федеративна Република Југославија

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

пешадискиот потполковник: Пелчиќ Антопа Здравко;

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

пешадиските мајори: Грубејшиќ Милутина Милован, Максимовиќ Глише Млађен, Радовановиќ Вељка Петар;

артилерискиот мајор: Миленковиќ Јеврема Милорад;

артилериските капетани I кл.: Ашкабиќ Ђетка Михајло, Ђокиќ Јована Богдан, Фистаниќ Андрије Фрањо, Катански Живе Илија, Поповиќ Лазара Властимири;

техничкиот капетан I кл.: Цетушиќ Ђуре Благоје;

капетанот I кл. на сообраќајна сл.: Голубовиќ Глигора Јефто;

интенданскиот капетан I кл.: Мијајловиќ Миодрага Радивој;

капетаните I кл. на оклопни единици: Миливојевиќ Антонија Момчило, Павловиќ Миливоја Предраг;

пешадискиот капетан I кл.: Папак Ђуре Драгутин;

капетанот I кл. на финансиска служба: Вујичиќ Раде Бошко;

за примерни заслуги и уметност во работата на развивањето постојан полет заради остварување на поставените задачи во единиците со кои раководат, како и за создавање услови за постигање исклучително добри успеси во своите единици и установи

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ МЕЧЕВИ

пешадиските потполковници: Бајт Ивана Иван, Цураћ Марка Анте;

потполковниците на оклопни единици: Миленковиќ Николе Миодраг, Сариќ Бранка Стеван;

артилериските потполковници: Полић Вице Думе, Видојевиќ Мите Војин;

пешадискиот мајор: Грива Николе Стево;

артилерискиот мајор: Вукосављевиќ Саве Витомир;

артилерискиот капетан I кл.: Ђорђевиќ Гојка Градимири;

капетаните I кл. на оклопни единици: Марковиќ Миленка Мирослав, Ристовиќ Милана Слободан;

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ

артилерискиот мајор: Радовиќ Радула Владимир;

артилериските капетани I кл.: Давидов Нове Тихомир, Радовановиќ Драгомира Александар;

интенданскиот капетан I кл.: Јанковиќ Радослава Михајло;

техничкиот капетан I кл.: Паниќ Милинка Љубомир;

капетанот за врска: Јањетовиќ Илије Радослав;

поручниците за врска: Обрадовиќ Бранислава Љубодраг, Стипчиќ Миховила Руди;

пешадискиот поручник: Вељковиќ Митра Тоде;

техничкиот поручник: Видановиќ Боривоја Томислав;

пешадиските потпоручници: Јанковиќ Слободана Мирослав, Стојковиќ Миодрага Момчило;

потпоручникот на финансиска сл.: Михајлов Пане Благој;

интендантските заставници: Црвар Танасија Стеван, Грујичиќ Светозара Милијан;

поморските заставници: Јеркан Стипе Анте, Тишма Лазе Јован;

артилериските заставници: Костиќ Љубомира Анђелко, Паниќ Петра Крсто, Секулиќ Јовице Мићо, Тричковиќ Стојана Миливој;

заставниците на административна сл.: Милошевиќ Илије Светозар, Николовски Тодора Богоје, Николовски Митка Савре, Симиќ Симе Богосав;

санитетскиот заставник: Трифуновски Јеврема Новица;

постариот водник I кл. за врска: Црнковић Драгутина Радојко;

техничкиот постар водник I кл. Гелкапић Милована Стеван;

поморскиот постар водник I кл.: Ђокић Томе Светко

интендантските постари водници I кл.: Ивковић Томе Борислав; Матић Чедомира Радован;

артилериските постари водници I кл.: Јелић Милана Ранко, Марић Стојана Винко, Станишић Кристивоја Младомир, Трајковић Љубомира Добривоје;

пешадискиот постар водник I кл.: Марковић Уроша Бошко;

постариот водник I кл. на оклопни единици: Марковић Тихомира Милутин;

морнаричкотехничките постари водници на I класа: Поповић Раденка Славко, Вармежа Петра Ђорђе;

воздухопловнотехничкиот постар водник I кл.: Тупајић Милорада Милоје;

артилериските постари водници: Баловић Јеремије Милосав, Ђанковић Стевана Матија, Ђорђевић Драгољуба Радивоје, Прелић Јована Станојло;

техничките постари водници: Кнежевић Ненада Будимир, Окиљевић Гојка Жарко;

пешадиските постари водници: Михајловић Симона Александар, Митровић Радомира Обрен;

постариот водник на оклопни единици: Томичић Луке Миле;

за примерна работа на развивањето полет за остварување на поставените задачи, како и за покажување на старешинските и војничките особини што им служат за пример на другите

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

артилерискиот постар водник: Чизмаревић Јосипа Мирослав;

морнаричкотехничкиот постар водник: Кончаревић Обрада Илија;

артилериските водници I кл.: Гашевић Ђорђа Стеван, Хамзић Османа Бахрија;

водник I кл. за врска: Костањевац Ивана Буро;

водниците I кл. на оклопни единици: Кључар Марка Ивица, Родић Миле Вид, Таневски Темелка Ристо;

техничкиот водник: Субашић Алексе Мирко;

за особено истакнување во познавањето и вршењето на војничките должности и за примерно војничко држење

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ

десетарите: Бартуловић Стјепана Драго, Станислава Раде, Давидовски Сандев Драге, Јанићијевић Јордана Светислав, Јовановић Миодрага Душко, Личанин Драгана Славко, Мекељић Хулусије Харудин, Мудровчић Луке Иван, Пањковић Милана Будимир, Средић Илије Рајко, Шујевић Фрање Марчело, Татомировић Драгутина Драгољуб, Терзијев Ристе Мито;

разводниците: Атељшек Фердинанда Божидар, Глоц Мате Жељко, Лампрет Франца Јоже, Марковић Обрена Милинко;

војниците: Аџански Витомира Александар, Ахмети Амзе Фехри, Ајановић Хасана Рагиб, Берјак Стане Петар, Бислими Рагиба Сеиди, Џорба Антона Здравко, Драндић Мартина Атилио, Џанић Алије Мехмед, Филиповић Васе Ратомир, Исмајил Садика Балија, Јамбрашић Игнаца Фрањо, Јаневски Владе Велче, Јовановић Јована Зоран, Капун Мирка Станко, Левентић Ивана Срећко, Михаиловић Борислава Првослав, Митревски Димитра Ђорђе, Немеш Винка Лудвик, Нежак Валента Стјепан, Пантић Алексе Петар, Петровић Стјепана Лука, Ристић Стеве Мирко, Штефановић Мате Славко, Уграи Иштвана Иштван, Вечера Шандора Шандор.

Бр. 185

11 ноември 1968 година

Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

СОДРЖИНА:

	Страна
554. Упатство за дополнување на Упатството за содржината на одделните конта во Основниот контен план за банките — — —	1181
555. Упатство за составување на завршната сметка на средствата на федерацијата за инвестиции во стопанството по основ на извршувањето на обврските создадени со сојузен пропис — — — — —	1182
556. Упатство за измени и дополненија на Упатството за начинот на искажувањето на приходите и за нивното распоредување во буџетот на општествено-политичката заедница — — — — —	1183
557. Решение за дополнување на Решението за определување на уставните што можат да ја испитуваат и утврдуваат ефикасноста на уредите за фаќање и пречистување на штетните материји што го загадуваат воздухот — — — — —	1183
558. Правилник за излагање на јавен увид податоци на премејот и катастарското класирање на земјиштето — — — — —	1183
559. Наредба за измена на Наредбата за височината на посебната давачка при увозот на одделни земјоделски и прехранбени производи — — — — —	1190
560. Решение за југословенските стандарди за заеднички елементи на шински возила — — — — —	1190
561. Решение за југословенските стандарди за бакар и бакарни легури — — — — —	1191
562. Решение за југословенските стандарди за кондензатори за електроника и телекомуникации — — — — —	1191
563. Решение за југословенските стандарди за етерски масла — — — — —	1192
564. Решение за југословенските стандарди за лабораториски садови и прибор од стакло — — — — —	1192
565. Решение за престанок на важењето на Решението за Прописите за квалитетот на говедата и овците за колење — — — — —	1192
Одлука за оценка на законитоста на Одлуката за надоместоците за услугите на Управата за патишта, чистота и пазари во Титоград и Тарифата за услугите на одржувањето на чистотата на Комуналното претпријатие во Титоград — — — — —	1192